

## Од идеја до визуелизација обука за работа со податоци 2.0

### Агенда

Четврток, 21.06.2018:

Час	Сесија	
10.00	<b>Кратко претставување</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Претставување на учесниците</li> <li>o Пример на една визуелизација што ви оставила впечаток</li> </ul>
10.10	<b>Што ќе работиме наредните 2 дена?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Објаснување на агендата во следните два дена</li> <li>o Dungeons &amp; Data</li> </ul>
10.30	<b>Вовед во работа со податоци</b> <b>Поделба по групи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Презентација</li> <li>o Брејнсторминг на теми од интерес</li> <li>o Идеи за работа</li> </ul>
11.15	<b>Што се податоци</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Размислувања и идеи</li> <li>o Кратка презентација за типови на податоци</li> </ul>
11:50	<b>Пауза</b>	

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

12.00	<b>Прибирање на податоците</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Начини на прибирање на податоци во Македонија</li> <li>o Google advanced search</li> <li>o MAKSTAT</li> <li>o Бази на податоци од Здруженија на граѓани</li> </ul>
13.00	<b>Запознавање со скрејпање</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Кратка презентација</li> <li>o Скрејпање од ПДФ фајлови</li> <li>o Tabula</li> <li>o PDF Tables</li> </ul>
14.00	<b>Ручек</b>	
15.00	<b>Чистење на податоци</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Што е извештај а што табела</li> <li>o „Рачно“ чистење</li> <li>o Open Refine</li> </ul>
16.00	<b>Групите работат на нивните идеи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o На кои прашања сакаме да дадеме одговор?</li> <li>o Кои податочни сетови би можеле да бидат корисни?</li> <li>o Кои алатки би ни користеле?</li> <li>o Која е главната тема во приказната?</li> <li>o Групите ги презентираат своите идеи</li> </ul>
17.00	<b>Заклучоци од првиот ден</b>	

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

**Петок, 22.06.2018:**

Час	Сесија	
10.00	<b>Краток вовед</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Како се чувствуваме денес?</li><li>o Првото сеќавање за вежба на компјутер</li></ul>
10.15	<b>Анализа на податоци</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Аналитички вештини</li><li>o Анализа на постоечки податочни сетови</li></ul>
11.00	<b>Пауза</b>	
11.10	<b>Вовед во визуелизација на податоци</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Презентација</li></ul> Бесплатни алатки за визуелизација на податоци
11.45	<b>Групите работат на нивните идеи</b>	
13.45	<b>Ручек</b>	
14.15	<b>Групите го презентираат сработеното</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Тема</li><li>o Извори на податоци</li><li>o Предизвици</li></ul> Што понатаму
14.45	<b>Заклучоци</b>	

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.